



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламацин 15 дена.

Вторник, 24 јануари 1995
Скопје
Број 4 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 250
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

66.

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби („Службен весник на РМ“ бр. 2/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ОРГАНИЗАЦИОНО И ФИ- НАНСИСКО ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ

1. Со оваа одлука се определуваат претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби, а за кои согласно Законот ќе се врши организационо и финансиско реструктурирање и тоа:

1. ЈП „Електростопанство на Македонија“
2. Рудници и железарница „Скопје“ – Скопје
3. Македонски железници – Скопје
4. МЗТ – со сите компании – Скопје
5. „Газела“ – Скопје
6. „Фенимак“ – Скопје
7. ФАС „11 Октомври“ – Скопје
8. „Македонка“ – Штип
9. ХТД – Охрид
10. „Црвена Звезда“ – Штип
11. „Злетово“ – Батерии – Пробиштип
12. „Злетово“ – Рудник – Пробиштип
13. „Хемтекс“ – Скопје
14. „Саса“ – Македонска Каменица
15. ЗИК „Струмица“ – Струмица
16. „Лозар“ – Титов Велес
17. „Преспатекс“ – Ресен
18. „Биљана“ – Прилеп
19. „Треска – Мебел“ – Скопје
20. „Карпош“ – Крива Паланка
21. „Снитекс“ – Свети Николе
22. „Силика“ – Гостивар

23. „Микрон“ – Прилеп

24. „Тораница“ – Крива Паланка

25. „Фротирка“ – Делчево

2. Се повикуваат доверителите на претпријатијата од точка 1 на оваа одлука да ги пријават своите побарувања до Заводот за платен промет најдоцна до 28. II. 1995 година.

3. Се задолжуваат претпријатијата од точка 1 на оваа одлука во соработка со Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал најдоцна до 30.IV.1995 година да направат проценка на имотот на претпријатијата.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-223/1
23 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

67.

Врз основа на член 31 од Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби („Службен весник на РМ“ бр. 2/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕСТРУКТУ- ИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА КОИ ВО СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ИСКАЖУВААТ ЗАГУБИ

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот на обезбедување и видот на податоците потребни за следење на реализацијата на мерките за спроведување на Програмата за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби.

Член 2

Согласно член 1 од оваа одлука, треба да се обезбедат податоци за:

- примања, издавања и состојба на жиро сметката;
- уплати, исплати и состојба на благајната;
- наплати и плаќања на побарувањата и обврските со пребивање (компензација, цесија, асигнација) и со пренос на хартии од вредност;
- приливи, распоред на приливите и одливи со странство;
- ненамирени побарувања на доверителите, настанати до денот на влегувањето во сила на Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби;

– ненамирани побарувања и обврски, настанати по денот на влегувањето во сила на Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби;

– вкупни приходи и вкупни расходи.

Член 3

Податоците од член 2 на оваа одлука, ги обезбедуваат: претпријатијата од член 1 на оваа одлука, банките, државата, јавните претпријатија, другите правни субјекти – доверители на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби и Заводот за платен промет.

Член 4

Податоците од член 2, алинеја 1 од оваа одлука, за примањата и издавањата преку жиро сметката, како и за состојбата на жиро сметката, ќе ги обезбедува Заводот за платен промет, на Извештајот за промените на жиро сметките (образец Р-1), кој е составен дел на оваа одлука.

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува седмично.

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се кумулативни.

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 28.01.1995 година.

Член 5

Податоците од член 2, алинеја 2 од оваа одлука, за уплатите и исплатите преку благајна, како и за состојбата на благајната, ќе ги обезбедува претпријатието од член 1 на оваа одлука, за секој организационен дел кој има статус на правно лице, на Извештај за промените на благајната (образец Б), кој е составен дел на оваа одлука.

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува седмично.

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се кумулативни.

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 28.01.1995 година.

Член 6

Податоците од член 2, алинеја 3 од оваа одлука, за наплати и плаќања на побарувањата и обврските со пребивање (компензација, цесија, асигнација) и со пренос на хартии од вредност, ќе ги обезбедува претпријатието од член 1 на оваа одлука, за секој организационен дел кој има статус на правно лице, на Извештај за наплати и плаќања на побарувањата и обврските со пребивање (компензација, цесија, асигнација) и со пренос на хартии од вредност (образец П), кој е составен дел на оваа одлука.

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува седмично.

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се кумулативни.

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 28.01.1995 година.

Член 7

Податоците од член 2, алинеја 4 од оваа одлука, приливи, распоред на приливите и одливи со странство, ќе ги обезбедува претпријатието од член 1 на оваа одлука, за секој организационен дел кој има статус на правно лице, на Извештај за приливи, распоред на приливите и одливи со странство (образец С), кој е составен дел на оваа одлука.

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува седмично.

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се кумулативни.

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 28.01.1995 година.

Член 8

Податоците од член 2, алинеја 5 од оваа одлука, за ненамирените побарувања на доверителите, настанати до денот на влегувањето во сила на Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби, ќе ги обезбедуваат банките, државата, јавните претпријатија и другите доверители, на Извештај за ненамирани побарувања (образец НП), кој е составен дел на оваа одлука.

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува со состојба на денот на влегувањето во сила на Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби.

Член 9

Податоците од член 2, алинеја 6 од оваа одлука, за ненамирените побарувања и обврски, настанати по денот на влегувањето во сила на Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби, ќе ги обезбедува претпријатието од член 1 на оваа одлука, за секој организационен дел кој има статус на правно лице, на Извештај за ненамирани побарувања и обврски (образец НПО), кој е составен дел на оваа одлука.

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува со состојба на последниот работен ден од седмицата.

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 28.01.1995 година.

Член 10

Податоците од член 2, алинеја 7 од оваа одлука, за вкупните приходи и вкупните расходи, ќе ги обезбедува претпријатието од член 1 на оваа одлука, за секој организационен дел кој има статус на правно лице, на Извештај за вкупните приходи и вкупните расходи (образец ПР), кој е составен дел на оваа одлука.

Извештајот од став 1 на овој член се изготвува месечно.

Податоците во Извештајот од став 1 на овој член се кумулативни.

Првиот Извештај ќе се изготви со состојба на 31.01.1995 година.

Член 11

Извештаите од член 5 до член 10 на оваа одлука, се доставуваат до Заводот за платен промет.

Извештаите од член 5, 6, 7 и 9 на оваа одлука, се доставуваат вториот работен ден по истекот на неделата за која се составува Извештајот.

Извештајот од член 8 на оваа одлука, се доставува до 28.02.1995 година.

Извештајот од член 10 на оваа одлука, се доставува во рок од пет дена од истекот на месецот за кој се составува Извештајот.

Заводот за платен промет, Извештаите од став 1 на овој член, ги доставува до Комисијата на Владата на Република Македонија за следење на Програмата за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби во рок од два дена од денот на приемот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-222/1
23 јануари 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Образец ПР

Претпријатие _____

Жиро сметка _____

ИЗВЕШТАЈ
на приходи и расходи
за период _____ 1995 година

(во денари)

Реден број	Опис на позицијата	АОП од Б/У	Претходен месец	Тековен месец
	ПРИХОДИ			
1.	Приходи од продажба на учиноци	261		
2	Приходи од финансирање	273		
3.	Воонредни приходи	279		
4	Вкупнс приходи (1+2+3)			
	РАСХОДИ			
5	Трошоци на продадени учиноци (без ревалоризација на амортизација)	201		
6	Расходи на финансирање	233		
7	Вонредни расходи	242		
8	Вкупно расходи (5+6+7)			
9	Разлика меѓу приходи и расходи (4-8)			

Изготвил

Одобрил

М П

Образец Б

Претпријатие_____

Жиро сметка_____

ИЗВЕШТАЈ
за промените на благајната
за период_____1995 година

(во денари)

Реден број	Опис на позицијата	АОП	Претходна недела	Тековна недела
1.	Состојба на почеток на неделата	01		
	УПЛАТИ			
2.	Уплата на дневен пазар	02		
3.	Уплата на готовина од жиро сметка	03		
4.	Останато : _____	04		
5.	Вкупно уплати (2+3+4)	05		
	ИСПЛАТИ			
6	Исплата за материјални трошоци	06		
7	Исплата на плати	07		
8	Исплата на аванси за службени патувања	08		
9	Исплата за откуп на земјоделски производи	09		
10.	Останато : _____	10		
11.	Вкупно исплати (6+7+8+9+10)	11		
12	Состојба на крајот на неделата (1+5-11)	12		

Изготвил

Одобрил

М П

Образец П

Претпријатие _____

Жиро сметка _____

ИЗВЕШТАЈ
за промените на побарувањата по основ на продажба
за период _____ 1995 година

(во денари)

Реден број	Опис на позицијата	АОП	Претходна недела	Тековна недела
	ПРОДАЖБА НА ДОМАШЕН ПАЗАР			
1.	Состојба на почеток на неделата	01		
2.	Фактурирана реализација	02		
3.	Наплата преку жиро сметка	03		
4.	Наплата со компензација, цесија, асигнација или пренос на хартии од вредност	04		
5.	Наплата преку примен аванс	05		
6.	Состојба на крај на неделата (1+2-3-4-5)	06		
	ПРОДАЖБА НА СТРАНСКИ ПАЗАР			
7	Состојба на почеток на неделата	07		
8	Фактурирана реализација	08		
9	Наплата преку ефективен девизен прилив	09		
10	Наплата со компензација, цесија, асигнација или пренос на хартии од вредност	10		
11	Наплата преку примен аванс	11		
12	Состојба на крај на неделата (7-8-9-10-11)	12		

Изготвил

Одобрил

М П.

Образец О

Претпријатие_____

Жиро сметка_____

ИЗВЕШТАЈ

за промените на обврските спрема добавувачи
за период_____ 1995 година

(во денари)

Реден број	Опис на позицијата	АОП	Претходна недела	Тековна недела
	ДОБАВУВАЧИ ОД ДОМАШЕН ПАЗАР			
1.	Состојба на почеток на неделата	01		
2.	Примени фактури од добавувачи	02		
3.	Плаќање преку жиро сметка	03		
4.	Плаќање со компензација, цесија, асигнација или пренос на хартии од вредност	04		
5.	Плаќање преку даден аванс	05		
6	Состојба на крај на неделата (1+2-3-4-5)	06		
	ДОБАВУВАЧИ ОД СТРАНСКИ ПАЗАР			
7	Состојба на почеток на неделата	07		
8	Примени фактури од добавувачи	08		
9	Плаќање во ефективна странска валута	09		
10	Плаќање со компензација, цесија, асигнација или пренос на хартии од вредност	10		
11	Плаќање преку даден аванс	11		
12	Состојба на крај на неделата (7-8-9-10-11)	12		

Изготвил

Одобрил

М.П.

Претпријатие _____
 Жиро сметка _____

Образец Р - 1

ИЗВЕШТАЈ
 за промените на жиро сметките
 за период _____ 1995 година

Реден број	Опис на позицијата	Износ (во денари)
1.	Почетно салдо	
	ПРИМАЊА	
2.	Примања од населението што влегуваат во вкупен приход	
3.	Примања од правни лица што влегуваат во вкупен приход	
4.	Примени средства од буџети и фондови	
5.	Примени кредити и позајмици	
6.	Примања остварени по основ на пренос на хартии од вредност и пребивања	
7.	Самопридонеси и слични примања од населението	
8.	Наплата на лотарии, осигурување и сл. од населението	
9.	Наплати на правните лица од население по други основи	
10.	Ослободени средства на пласмани и други вратени сопствени средства	
11.	Останати примања помеѓу правните лица	
12.	Вкупно примања (2 до 11)	
	ИЗДАВАЊА	
13.	Плаќања на други правни лица по основ на набавка на материјал, услуги и купување на трговска стока	
14.	Исплати на население за производи и услуги	
15.	Надоместоци на население за производи и услуги	
16.	Надоместоци на население за извршена работа или по основ на други права од работниот однос	
17.	Платена камата, осигурување и слично	
18.	Издвојувања за јавна потрошувачка	
19.	Исплатени плати и надоместоци на плати	
20.	Исплати на население по основ на социјално осигурување, солидарност, боречки права и друго	
21.	Запрени даноци на промет на производи и извршени услуги, други запрени надоместоци, придонеси и слично	
22.	Исплати за инвестиции помеѓу правните лица	
23.	Плати исплатени од средствата на инвеститорот	
24.	Други на доместоци на населението од средствата на инвеститорот	
25.	Средства пренесени на правни лица од општествени дејности за покрите на тековните потреби	
26.	Вратени позајмици и отплати на кредити	
27.	Исплати на населението на лотарии, осигурувања и слично	
28.	Исплати на правните лица на населението по други основи	
29.	Пласмани на сопствени средства	
30.	Останати издавања помеѓу правните лица	
31.	Вкупно издавања (13 до 30)	
32.	Конечно салдо (1+12-31)	

Изготвил _____

Одобрил _____

Образец НП

Претпријатие _____

Жиро сметка _____

П Р И Ј А В А *)

на ненамирани побарувања **) од

Претпријатие _____

Жиро сметка _____

Реден број	Опис на побарувањето	Износ (во денари)	Забелешка

Изготвил

Одобрил

М П.

) За точноста на податоците е одговорен подносителот на пријавата.

*) Во пријавата се внесуваат сите побарувања настанати до денот на влегување во сила на Законот за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби („Службен весник на РМ“ број 2/95)

68.

Врз основа на член 60, а во врска со член 59 од Законот за заштита при работа („Сл. весник на РМ“ бр. 17/87, 51/88, 23/90 и 11/94), министерот за труд и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ
ИСПИТУВАЊА И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

1. Градежно-машинскиот центар за насочено средно образование „Чеде Филиповски – Даме“ – Скопје, ги исполнува пропишаните услови за вршење на испитување и прегледи по член 59 од Законот за заштита при работа за потребите на други претпријатија и тоа за:

- товарни лифтови за пренесување на товари со и без придружник;
- постојано вградени транспортни уреди за невертикално пренесување на товари; и
- жичари.

2. Ова решение да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-111
9 јануари 1995 година
Скопје

Министер за труд и
социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

69.

Врз основа на член 80 став 4 од Законот за премоер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Дворци, во вкупна површина од 1296 ха, 48 ари, 51 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.02.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 10-119/1
20 јануари 1995 година
Скопје

Зам. директор,
Витомир Николоски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I – Скопје го постави за привремен застапник адвокатот од Скопје Васил Ковачевски на тужениот Перица Насковски од Скопје со непозната адреса на живеење и тоа го постави, бидејќи пред овој суд е поведена постапка по тужбата на тужителката Сузана Насковска од Скопје ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 149-2/26 за развод на брак согласно чл. 40 од Законот за семејство. Привремениот застапник на тужениот ги има сите права и должности во име и за сметка на тужениот Перица Насковски со непозната адреса на живеење.

Привремениот застапник Васил Ковачевски адв. од Скопје ќе ги презема сите дејствија за сметка на тужениот додека во постапката, лично не се појави тужениот или не пристапи негов полномошник, односно додека Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје не го извести судот дека поставил старател на тужениот.

Од Општинскиот суд Скопје I-Скопје, XIX. П. бр. 3946/94. (20)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Галевски Миле од Скопје со стан на ул. „АВНОЈ“ бр. 60-2/20 против тужената Галевска Глишиќ Снежана со непозната адреса во СР Југославија.

Се повикува тужената Галевска Глишиќ Снежана во рок од 30 дена по објавувањето на судскиот оглас да се јави во овој суд и да ја достави сегашната адреса на живеење во странство. Во спротивно, ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П. бр. 3649/94. (21)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за службеност по тужбата на тужителот Горѓиевски Чедо од с. Теарце, против тужените Савеска Божана од с. Теарце, сега со непознато место на живеење во Србија.

Се повикува тужената Савеска Божана да се јави во судот, достави точна адреса или одреди полномошник кој ќе ја застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот на тужената ќе ѝ постави привремен старател преку Центарот за социјални работи.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1894/94. (16)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителот АД за осигурување и реосигурување „Македонија“ Скопје, против тужениот Демири Назим с. Нераште, сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот ќе му постави на тужениот привремен старател преку Центарот за социјални работи – Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1434/94. (17)

Се известува Руфат Тахири од с. Порој да во рок од 15 дена по објавувањето на огласот се јави во Општинскиот суд Тетово, или пак да се јави во наведениот рок било кое друго лице што нешто знае за Руфат Тахири. Доколку во наведениот рок не се јави ќе биде докажана смртта на лицето Руфат Тахири.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 760/94. (18)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Ислами Абдул-мит од с. Непроштено, против тужениот Настовски Трпев Димче од Скопје, сега со непозната адреса. Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави точна адреса или да ангажира полномошник кој ќе го застапува во постапката по предметот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку ЦСР – Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 4/95. (19)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за оспорување и утврдување на мајчинство, по тужбата на тужителката Гуласвије Абдурамани од с. Требош, против тужената Зирафије Абдурамани – Демири од Тетово сега со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужената ќе ѝ постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 124/95. (22)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9519/92, на регистарска вложка бр. 1-23532-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и промет „МАКУМ-ПРОМ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Призренска“ бр. 16/6.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1 од 23.07.1992 година, а основач е Димитриевски Трајко.

Дејности: 011941, 011949, 012130, 012321, 012322, 012421, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012691, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 013010, 013021, 013022, 050100, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080119, 080121, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот правен промет е Димитриевски Трајко – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9519/92.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11459/94, основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „СИКИ-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Селечка планина“ бр. 33, Скопје

Основач: Шаин Бејзат од Скопје

Дејности: 07011, 070119, 07012, 070129, 07021, 070219, 07022, 070229, 070132, 070250, 070240, 070260, 070310, 070320, 110909, 110309, 090150, 090110, 080190, 050303, 060501, 060502, 012810, 012522, 011941, 012515, 012701, 012830, 013073

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокупниот имот

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Шаин Силван, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11459/94. (12390)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12173/94, на регистарска влошка бр.1-50959-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и промена на седиштето на ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА А.Д. Скопје.

Проширување на дејноста: примане на сите видови парични депозити на физички лица до нивното обезбедено осигурување, односно гаранција на депозитите, враќање и откуп на долгови, посредување во промет на хартии од вредност, купување и наплата на побарувања, економско финансиски консалтинг, посредување при изнајмување на основни средства (лизинг), давање услуги при наплата на фактури, водене евиденција, финансирање на краткорочни побарувања до моментот на наплатата, давање други финансиски услуги (остава, изнајмување на сефови, давање совети и др.).

Се врши промена на седиштето на Банката: ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ, ул. „Партизански Одреди“ бр. 706.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12173/94.

(13069)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10399/94, на регистарска влошка бр.1-54246-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги во прометот „ФАЛКОН АУТО МАРКЕТИНГ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Томе Пуре“, бр. 1, Скопје.

Основачи: Мехмет Шахин, Истамбул, Г. Осман Паша, Јилдиз Табија, Карлитене Бајарски бр. 3, Турција и Мустафа Сабри од Скопје, ул. Томе Пуре бр. 1 Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110620, 110905, 110303, 070310, 070320, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, застапување и посредување, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, консигнација, консигнациони складови и продавници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот промет и надворешно трговски промет е Мустафа Сабри, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10399/94.

(13070)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12933/94, на регистарска влошка бр.1-13814-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Производното, услужно трговско претпријатие на големо и мало експорт импорт „ИГНАЦИЈА“ д.о.о. ул. „Рилски Конгрес“ бр. 100, Скопје.

Дејности: услуги во областа на меѓународна шпедиција, услуги во меѓународен промет со стоки и патници, угостителски и туристички услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12933/94.

(13071)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12553/94, на регистарска влошка бр.1-54176-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право за вршење работи во надворешен трговски промет на Производното трговско претпријатие „РУДИНА“ п.о.о. увоз-извоз ул. „Македонска преродба“ бр. 98, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 12.10. 1994 год., а основачи се Бранко Тодоровски и Блаже Тодоровски од Скопје.

Дејности: 013010, 013021, 013022, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080122, 080190, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12553/94.

(13072)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12494/94, на регистарска влошка бр.1-54035-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на вршење работи во надворешен трговски промет на Претпријатието за транспорт, трговија и услуги „КИМО-ТРАНС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „87“ бр. 1-а, с. Стајковци, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 08.10. 1994 год., а основач е Методи Тодосов од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 071050, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320, застапување на страни фирми, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешен трговски промет е Методи Тодосов, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12494/94.

(13073)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12749/94, на регистарска влошка бр.1-39387-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице за застапување на Претпријатието на големо и мало „БУРМА-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Карл Либкнехт“, бр. 2/2-10, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Лидија Бурмузоска од Скопје од 09.10. 1994 год., а пристапува основачот Борка Бурмузоска од Скопје на 10.10. 1994 год.,

Се брише досегашниот застапник Лидија Бурмузоска, директор без ограничување, а пристапува нов застапник Борка Бурмузоска од Скопје, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12749/94.

(13074)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12264/94, на регистарска влошка бр.1-53923-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт и шпедиција „ЈЕЛА-ПРЕВОЗ“ д.о.о. експорт-импорт с. Тронега, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 30.09. 1994, а основач е Јелица Стојковска, од с. Тронега Куманово.

Дејности: 012201, 012310, 013021, 013041, 020121, 020131, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 070310, 070320, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, вршење на комисиони работи во областа на прометот на стока и сообраќајот и сл., услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со СР Југославија, Албанија и Бугарија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12264/94.

(13075)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12265/94, на регистарска влошка бр.1-1053933-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт и шпедиција „АНДА-ШПЕД“ д.о.о. експорт-импорт с. Пчиња, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 30.09. 1994 год., а основач е Часлав Вукановски од с. Пчиња Куманово.

Дејности: 012201, 012310, 013021, 013041, 020121, 020131, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 070310, 070320, услуги на меѓународна шпедиција, посредништво, вршење на комисиони работи во областа на прометот на стока и сообраќајот и сл. услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стока и патници, малограничен промет со СР Југославија, Албанија, Бугарија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара со целокупниот свој имот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12265/94.

(13076)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12267/94, на регистарска влошка бр.1-53924-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, транспорт и шпедиција „ОКО-ТРАНС“ д.о.о. експорт-импорт с. Тронега, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 30.09. 1994 год., а основач е Звонко Стефановски од с. Тронега Куманово.

Дејности: 012201, 012310, 013021, 013041, 020121, 020131, 060401, 060502, 060503, 060602, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 070310, 070320, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, вршење на комисиони работи во областа на прометот на стока и сообраќајот и сл., услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со СР Југославија, Албанија и Бугарија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12267/94.

(13077)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11752/94, на регистарска влошка бр.1-53641-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање во приватна сопственост Претпријатието за трговија и услуги увоз-извоз „ДА-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „144“ бр. 2, Тетово.

Претпријатието е основано со Акт за основање бр. 1/1 од 01.09.1994 год.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08012, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 060502, 110109, 110301, 110302, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица, друштвото постапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Зоран Ефремов в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11752/94.

(13086)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12624/94, на регистарска влошка бр.1-54216-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање во приватна сопственост и запишување на право за вршење право во надворешно трговскиот промет Претпријатието за шпедиција и транспорт „ЉУБА-ТРАНС“ експорт-импорт д.о.о. Бул. „III Македонска бригада“ бр. 25, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-1 од 04.10.1994 г. а основачи се Нацев Љубомир и Донева Катина.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110309, 110905, 110909, дејности во надворешнотрговскиот промет: 070310, надворешна трговија со прехранбени производи, 070320.

Надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, конвигнациона продажба, транспорт и агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешнотрговско работење е Нацев Љубомир директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12624/94.

(13087)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11701/94, на регистарска влошка бр.1-33942-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот седиште, проширување дејност и промена на лице овластено за застапување во внатрешниот промет на Претпријатието за туризам и трговија „ТЕЛМА“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Кочо Рацин“ бр. 19/1-48, Скопје.

Претпријатието во иднина ќе се води на ул. „Кочо Рацин“ бр. 2-48, Скопје.

Со одлука од 20.09.1994 год. во претпријатието пристапува основачот Новица Трајковски од Скопје.

Дејности во внатрешен промет се прошируваат со: 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011320, 011390, 012622, 012623, 012699.

Се брише досегашниот директор Вера Трајковска без ограничување а се запишува Кировска Ленче – директор без ограничување за застапување во внатрешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11701/94.

(13088)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12241/94, на регистарска влошка бр.1-54275-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „СТОБОИ“ експорт-импорт, ул. „Цумајска“ бр. 34, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 120349, 110620, 080201, 080202, 080111, 080112, 080119, 110404, 060501, 060502, 060503, 060601, 070310, 070320, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стока и патници, работи на меѓународна шпедиција, работи на застапување, продажба на стока од конвигнационни складишта, реекспорт, слободни царински продавници.

Во правниот промет со трети лица Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпријатието одговара со сите свои средства.

Ковачевиќ Зоран се именува за директор без ограничување.

Во надворешно-трговското работење претпријатието ќе го застапува Ковачевиќ Зоран со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12241/94. (13089)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11954/94, на регистарска влошка бр.1-54262-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во прометот „БИК ТРЕЈД“ д.о.о. ул. Мусорски бр. 9, Скопје.

Основач на претпријатието е Љупчо Пандиловски, ул. „Сорски“ бр. 9, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070320, 080119, 090190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 110901, 110903, 110909.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските спрема трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластено лице Љупчо Пандиловски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11954/94.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10921/94, на регистарска влошка бр.1-53774-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право на вршење работи во надворешно-трговско работење на Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „ДЕАЛ-КОНТИНИ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Народен фронт“ бр. 13/58, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 09.09.1994 год., а основач е Николовски Милан од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090124, 090131, 090132, 110304, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешното и внатрешнотрговско работење е Николовски Милан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10921/94.

За
(13087)
В

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11362/94, на регистарска влошка бр.1-54254-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно-трговско, услужно претпријатие на мало и големо „ТРАЈЧЕ КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, „Владимир Комаров“ бр. 15/11, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 19.09.1994 год. а основач е Стојановски Т. Ризо, од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070227, 070229, 070230, 070260, 070310, 070320, 080201, 080202, 080121, 080122, 080123, 080129, 080112, 080190, 011320, 011390, 012321, 012322, 012323.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Стојановски Ризо, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11362/94.

(1309)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12100/94, на регистарска влошка бр.1-54202-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, услуги и експорт-импорт, „БЕРФАТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Владимир Чернотришки“ бр. 45, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 22.09.1994 год., а основач е Биљали Етем од Скопје со стан на ул. „Војдан Чернотришки“ бр. 45.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 012321, 012322, 012613, 012623, 012820, 012830, 020110, 020121, 020131, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 090181, 110109, 110302, 110303, 110909, 110309, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Биљали Етем, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12100/94. (1309)

ружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4, на регистарска влошка бр.1-50451-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својство на лице овластено за застапување на Мешовитото друштво со ограничена одговорност за вработување инвалиди „ОХИС-ФИЛКОМ“ д.о.о., ул. „Првмајска“ бб., Скопје.

запишува промена на својство на Стојан Христов, в.д. директор со ограничување и во иднина ќе има својство на директор без чување.

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12665/94. (13095)

ружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4, на регистарска влошка бр.1-42527-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето во внатрешен промет на Претпријатието „Трговија на големо и мало „КОНТАКТ-КОМ“ ц.о. увоз-извоз, Народен фронт“ бр. 21-4/13, Скопје.

Дејности: 070111, 070113, 070211, 070214, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070227, 070229, 070240, 070260, 080121, 080190, 110109, 110309, 110909.

Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11573/94. (13096)

ружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4, на регистарска влошка бр.1-54091-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишување право за вршење работи во 1/ Претпријатието за трговија и угостителство „ДИМАРИ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Скопска“ бр. 31/1-12, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/94 од 17.09.1994 год., а основач е Димитров Зоран ул. „Скопска“ бр. 31/1-12, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070212, 080121, 080122, 080129, 080190, 090171, 090179, 110109, 110309, 110, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За преземените обврски во правниот промет претпријатието одговара со целокупниот имот Ц.О.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет претпријатието застапува директорот Димитров Зоран со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12054/94. (13097)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 67/94, на регистарска влошка бр.1-53648-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишување право за вршење надворешно-трговски промет на Трговското услужно претпријатие „БЕБА“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 69, л. 5, Скопје.

Основач на Претпријатието е Алексовска Радмила, ул. „Владимир Марков“ бр. 38/5-18, Скопје.

Дејности: 013500, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060700, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080129, 080190, 080201, 080202, 090201, 090209, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, откуп на земјоделски производи, сточарски и шумски производи, печурки и волосмци, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Алексовска Радмила, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13098/94. (13098)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 179/94, на регистарска влошка бр.1-48659-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за промет и услуги „ГРАДБА-ПРОМ“ д.о.о. „Трифун Хаџијанев“ бр. 7-2/3, Скопје.

Се менува досегашното седиште на претпријатието за промет и услуги „ГРАДБА-ПРОМ“ д.о.о. ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 7-2/3, Скопје и иднина ќе биде на ул. „Среќко Пужалка“ 82-а, Скопје.

Со одлука од 15.09.1994 год. од претпријатието истапува основачот Маневски Љупчо од Скопје а пристапува Трајчевски Миле од Скопје.

Се брише досегашниот застапувач Јанакиевски Ристо, директор без ограничување а се запишува Трајчевски Миле, директор без ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12179/94. (13102)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8064/94, на регистарска влошка бр.1-4327-0-0, ја запиша во судскиот регистар

стар промената на лице на Трговското претпријатие „МАН-КО-МЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Волгоградска“ бр. 13/3-1, Скопје.

Се брише Кадиев Ристо, а се запишува во внатрешен и надворешен промет, Кадиев Горан, застапник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8064/94. (13103)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11748/94, на регистарска влошка бр.1-9542-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и надворешен промет на Претпријатието за промет на мало и големо „БАНЕ“ д.о.о. увоз-извоз, с. Мршевици, Скопје.

Дејности: 011320, 011741, 012201, 012321, 020110, 012611, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060502, 110304, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт со стоки во патниот сообраќај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11748/94. (13104)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11166/94, на регистарска влошка бр.1-54117-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „МАСИБА“ увоз-извоз, ул. „Маршал Тито“ бр. 25/3, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110909, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување е Маринко Величковски од Скопје.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања и потполна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11166/94. (13105)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12814/94, на регистарска влошка бр.1-54348-0-0, го запиша во судскиот регистар основање на Претпријатието за трговија и услуги „САРА-94“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Востаничка“ бр. 80, Скопје.

Претпријатието е основано со Акт за основање бр. 01-01 од 17.10.1994 година а основачи се Методиевски Сашко и Методиева Таткица од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110309, 110905, 110909, надворешно трговско работење, 070310, 070320.

Застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно трговскиот промет, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно агенциски работи, малограѓанин промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција. Во правниот промет со трети лица, претпријатието како друштво со ограничена одговорност истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Методиевски Сашко директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12814/94. (13106)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12047/94, на регистарска влошка бр.1-54267-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основање на Претпријатието за производство, промет и услуги „ГОРЕВ“ експорт-импорт ц.о. ул. „Илија Игески Цветан“ бб., Македонски Брод.

Основач е Меноски Саниша.

Дејности: 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 011390, 011523, 011526, 011527, 011710, 011721, 011723, 011729, 011730, 011742, 011743, 011749, 012321, 012321, 012323, 013500, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет Меноски Саниша, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12047/94. (13108)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12732/94, на регистарска влошка бр.1-54299-0-0, го запиша во судскиот регистар основање во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешниот промет Претпријатието за трговија, угостителски и други услуги „БОЛЕ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Ш. Македонска Бригада“ бр. 61, Скопје.

Основач: Мирка Наумовска од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226,

070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090201, 090202, 090203, 09029, 110109, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Мирка Наумовска – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12732/94.

(13109)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12696/94, на регистарска вложка бр. 1-54237-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на работење во надворешен промет на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ТАНРИ-ВЕРДИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Родна Ивева“ бр. 47, Т. Велес.

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.10.1994 год., а основач е Сами Еминов, ул. „Родна Ивева“ бр. 47, Т. Велес.

Дејности: 012611, 012613, 012621, 012622, 012623, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Претпријатието одговара со сите свои средства.

Сами Еминов е в.д. директор, без ограничување.

Во надворешно-трговскиот промет за претпријатието истапува Сами Еминов, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12696/94.

(13094)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1074/94 од 6.XII.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот ТПП „ЖИТО СТИК“ од Скопје, ул. „ЈНА“ бр. 54-2/2.

За стечаен судија е одреден Никола Стојанов, судија при овој суд.

За стечаен управител е одреден Тодор Тодоровски од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 399-а, телефон 269-769.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 26.I.1995 година во 8,20 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(69)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1369/94 од 9.I.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „ЈУКОМ-5 ОПРЕМА“ од Скопје, ул. „Штротсмаерова“ бр. 2.

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул. „Париска“ бр. 82, телефон 252-353.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20.II.1995 година во 8,45 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(70)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 896/94 од 14.XI.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „АЕРОГРАН-ДЕКС“ од Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5.

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Србољуб Глигоров од Скопје, ул. „Париска“ бр. 82, телефон 252-353.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.II.1995 година во 8 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(71)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 978/94 од 11.I.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Фервалден туристички центар од Скопје „Медитеран тревел“ ул. „Босна и Херцеговина“ 66.

За стечаен судија е одредена Виолета Муратовска, судија при овој суд.

За стечаен управител е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.III.1995 година во 9,10 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(72)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 982/94 од 11.I.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ГЛОБЕКС“ од Скопје, ул. „Димо Хари Димов“ бр. 23.

За стечаен судија е одреден Никола Мантовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.III.1995 година во 8,50 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(73)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 921/94 од 11.I.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „БАКОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „519“ 66.

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреевска, судија при овој суд.

За стечаен управител е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 15.III.1995 година во 8,40 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(74)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. 382/94 од 5.I.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот АДМК „Радовинашка“ – Радовина. За стечаен управник е поставен Симо Кекерек од Радовина. За стечаен судија се определува Бочварска Зорица, судија на овој суд. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена по објавувањето на огласот со пријава и докази во два примероци. Пријавата таксирана со 20,00 денари со приложена уплатница на жиро сметка 41400-840-028-3359 Републички буџет – Скопје. За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 23.II.1995 година во 9 часот, во просторите на судот, соба бр. 42.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови. Огласот е истакнат на судска табла на ден 5.I.1995 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(75)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 937/94 е отворена стечајна постапка над должникот П.П. „АБА-КУС“ од Скопје.

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра, ул. „Пекљане“ бр. 17, телефон 310-723.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 6.III.1995 година во 9,40 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(76)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1349/94 е отворена стечајна постапка над должникот П.П. „МЕДИКА ПРОМ“ од Скопје.

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Иван Зомбра, ул. „Пекљане“ бр. 17, телефон 310-723.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 6. III. 1995 година во 9 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(77)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. II 132/93 од 27. XII. 1994 година, заклучена е стечајната постапка над должникот Трговско услужно претпријатие „ПАРНАС“ од Скопје, ул. „Едвард Кардељ“ 34.

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(79)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1337/94 од 19. XII. 1994 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ „ДЕБИ“ Скопје ул. „Васил Ѓорѓов“ бр. 24/50.

За стечаен судија е одреден Ордавански Бранко, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Петров Томе од Скопје, ул. „Мраморец“ бр. 20-а, телефон 319-174.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20. II. 1995 година во 8,15 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(81)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1336/94 од 19. XII. 1994 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „КОСТАЛ КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Ѓорѓи Поп Христов“ бр. 6/2.

За стечаен судија е одреден Ордавански Бранко, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Петров Томе од Скопје, ул. „Мраморец“ бр. 20а, телефон 319-174.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 20. II. 1995 година во 8 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(82)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 304/94 од 11. I. 1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Мешовитото претпријатие за производство и услуги „ЛЕОНИА“ Д.О.О. Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 18/31.

За ликвидационен управник се определува Александар Здравковски од Скопје, ул. „Драгачка“ бр. 141, тел. 591-253.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 23. II. 1995 година во 8,10 часот во соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(78)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 1/95 од 30. XII. 1994 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало и производство „Комрад“ Д.О.О. – Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 5-II/57. За ликвидационен управник се определува Владо Атанасовски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 63, тел. 235-715.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за ден 1. III. 1995 година во 8 часот, соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(80)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за исважани следните документи:

Пасош бр. 128987 издаден од УВР Скопје на име Драгослав Јовановиќ, Скопје.

Пасош бр. 239435 издаден од УВР Струга на име Османи Тефик, с. Шум, Струга. (186)

Пасош бр. 0405559 издаден од УВР Тетово на име Мирчевиќ Боре, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 212, Тетово. (189)

Свидетелство за положен завршен испит IV степен издадено од Техничко училиште „Наце Буѓони“ Куманово на име Драгослав Стојановски, ул. „Илинденска“ бр. 16, Куманово. (187)

Пасош бр. 031822/93 издаден од УВР Скопје на име Гордана Наумовска, бул. „Илинден“ бр. 44, Скопје. (188)

Чекови бр. 80002087180 и 80002087181 од тековната сметка бр. 0208420961 издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Петре Стаменковски од Скопје

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), Управниот одбор на ТП „ТЕКСТИЛПРОМЕТ“ Д.О.О. КУМАНОВО, распишува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ТП „ТЕКСТИЛПРОМЕТ“ – КУМАНОВО

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните наследници да ги најават своите побарувања во постапката за трансформација на ТП „Текстилпромек“ д.о.о. Куманово.

2. Барателите да ги доставуваат побарувањата на образец пропишан од Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија.

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до Агенцијата и до ТП „Текстилпромек“ д.о.о. Куманово.

4. Барањата се доставуваат во рок од 60 дена по објавувањето на Огласот.

Во АД „Млаз“ Богданци во тек е трансформација на општествениот капитал, па од тие причини Ве молиме да го објавите во наредниот број на Службен весник, следниот текст:

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93 и Одлуката за организирање и трансформирање на Општественото претпријатие „Млаз“ Богданци во АД за внатрешен и меѓународен транспорт, шпедиција и производство „Млаз“ Богданци, во процесот на сопствената трансформација, распишува,

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите побару-

вања во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

Своите побарувања барателите ги доставуваат до АД „Млаз“ Богданци, улица „Маршал Тито“ бр. 66 и до Агенцијата за трансформација – Скопје, на посебен образец потпишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94).

По објавувањето на огласот доставете фактура за извршената услуга која ќе ја платите во определениот рок.

За АД „Млаз“ Богданци

Врз основа на член. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на Р.Македонија“ бр. 38/93) Акционерското друштво во мешовита сопственост „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ Прилеп објавува:

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА СПРЕМА АД „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ Прилеп.

1. АД во мешовита сопственост „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ ПРИЛЕП ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 – дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од страна на агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, истовремено на адресата на АД „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ Прилеп ул. „Маршал Тито“ бр. 222 Прилеп и на Агенцијата.

АД „Мермерен комбинат“ - Прилеп

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) Друштвото со ограничена одговорност Керамичка индустрија „КИК“ Куманово ул. „Јоско Илиевски“ бр. 49, објавува

ОГЛАС

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

ЕТО

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Барателите да ги пријават побарувањата на посебен образец што го пропишува Агенцијата за трансформација на претпријатието со општествен капитал, со податоци за правата засновани на одзементиот имот за кој се однесува побарувањето, како и видот и висината на побарувањето.

3. Барањата се доставуваат истовремено до ДОО Керамичка индустрија „КИК“ Куманово и до Агенцијата за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

ДОО „КИК“ Куманово

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Управниот одбор на фабриката за заварени цевки и профил „11 Октомври“ – Акционерско друштво во мешовита сопственост со потполна одговорност – Куманово, распишува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ФЗЦ „11 ОКТОМВРИ“ – А.Д. – КУМАНОВО

1. Се повикуваат сите поранешни сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, во рок од 60 дена по објавувањето на огласот да ги најават своите побарувања од фабриката.

2. Своите побарувања барателите ги доставуваат на посебен образец пропишан од Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 3/94).

3. Барањата се поднесуваат во два примерока од кои по еден примерок да се достават до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал – Скопје, булевар „Илинден“ 66, и Фабриката за заварени цевки и профили „11 Октомври“ – а.д. Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 86 (Населба Бедине).

Од Управниот одбор на
ФЗЦ „11 ОКТОМВРИ“ а.д. – Куманово
(90)

ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС „СКОПСКИ ЛОЗАР“ СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1995 год. донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието е извршена со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гуро Гоновиќ“ бр. 115-а во време од 8 до 14 часот.

СОДРЖИНА

	Страна
66. Одлука за определување на претпријатијата на кои ќе се врши организационо и финансиско реструктурирање	49
67. Одлука за обезбедување податоци за следење на реализацијата на мерките за спроведување на Програмата за реструктурирање на дел од претпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби	49
68. Решение за исполнување на условите за вршење испитувања и прегледи по прописите за заштита при работа	56
69. Решение на Републичката геодетска управа	56